

ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ПРЕТСТОЈНАТА ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА
ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, а врз основа на одлуката на Советот на Општина Демир Хисар и решението на ДСЗИ за спроведување на вонредна превентивна систематска дератизација на територијата на О. Демир Хисар како општа противепидемијска мерка, ЈЗУ Центар за јавно здравје -Битола го издава следново соопштение:

Се информира населението дека на ден **02.11.2018 год**, екипи на Центарот за јавно здравје во Битола ќе спроведуваат активности на теренот во смисол на спроведување на **есенска втора фаза** од превентивната систематска дератизација т.е. поставување на отровни мамци за уништување на глодари(глевци).

Со дератизацијата ќе бидат опфатени:

- **Дератизација на подземниот канализациски систем во Општина Демир Хисар и н.м. Суводол, Кутретино, Слечче, Сопотница, Слоештица и Велмевци**

- **Дератизација на прифатниот канализационен систем на инфицирани објекти од посебен јавен интерес:**

- Детски градинки:

- Воспитно образовни институции:

- Здравствени установи:

- Останати објекти во градот од јавен интерес на локалната самоуправа,

- Дератизација на јавната депонија

Фронтално поставување на родентицидни мамци во неколку зони

Активностите на теренот ќе ги спроведуваат екипи на одсекот за ДДД при ЈЗУ ЦЈЗ Битола во состав: два санитарни техничари потпомогнати со по еден работник од локалното комунално претпријатие во Општината.

Активностите ќе се изведуваат во канализационите шахти поставени на коловозите, тротоарите и шахтите во околина на наведените објекти.

Екипите и активностите на теренот ќе бидат обележани и заштитени со знаци за предупредување.

За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во Центарот за јавно здравје Битола е 208-100, 208-125.

